

1606.

Врз основа на член 158-с точка 1) а во врска со член 122 став (1) точки 2) и 3) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 198/2018) и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/2019 и 31/2020), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден 9.5.2022 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ДРУШТВАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И/ИЛИ РЕОСИГУРУВАЊЕ**

Член 1

(1) Во Правилникот за формата и содржината на дополнителните финансиски извештаи на друштвата за осигурување и/или реосигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/2012, 61/2016 и 36/2019), во член 2 во став (1) во точката 4 точката на крајот на реченицата се заменува со точка и запирка.

(2) По точката 4 се додава нова точка 5 која гласи:
„5. Извештај за структура на акционерскиот капитал (САК).“

Член 2

(1) Во член 3, во ставот (1), зборовите: “од член 2 став (1) точки 1), 2), 3) и 4) од овој правилник” се заменуваат со зборовите: “од член 2 став (1) точки 1), 2), 3), 4) и 5) од овој правилник”.

(2) Во ставот (3), зборовите: “од член 2 став (1) точки 1), 2), 3) и 4) од овој правилник” се заменуваат со зборовите: “од член 2 став (1) точки 1), 2), 3), 4) и 5) од овој правилник”.

Член 3

(1) Во Прилог 1 Дополнителни финансиски извештаи, образецот ТсоПЛ: Извештај за трансакции со поврзани лица се заменуваат со нов образец ТсоПЛ: Извештај за трансакции со поврзани лица, кој е даден во прилог на овој правилник и е негов составен дел.

(2) Образецот ВК: Извештај за вложувања на средствата кои не ги покриваат техничките/математичката резерва, се заменува со нов образец ВК: Извештај за вложувања на средствата кои не ги покриваат техничките/математичката резерва, кој е даден во прилог на овој правилник и е негов составен дел.

(3) Пообразецот СВл: Извештај за структура на вложувањата се додава нов образец со назив “САК: Структура на акционерскиот капитал”, кој е даден во Прилог 1 од овој правилник и е негов составен дел.

Член 4

Во Прилог 2 Упатство за пополнување на дополнителните финансиски извештаи, во точка 6. Извештај за реализирани добивки (загуби) од продажба – капитална добивка (загуба), подточка 6.2 Упатство за пополнување на Извештајот за реализирани добивки (загуби) од продажба – капитална добивка (загуба), текстот кој се однесува на Извор на средства се менува и гласи:

„Извор на средства - претставува извор на средства од кои се извршени вложувањата, и тоа:

- ВТР се однесува на вложувањата на средствата кои ги покриваат техничките резерви,
- ВМР се однесува на вложувањата на средствата кои ја покриваат математичката резерва,

- ВК се однесува на вложувањата на средствата кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви,

- ИР се однесува на вложувањата на средствата кај кои осигуреникот го презема ризикот и ја покриваат посебната резерва.“

Член 5

Во Прилог 2 Упатство за пополнување на дополнителните финансиски извештаи, во точка 7. Извештај за вредносно усогласување ((нереализирани добивки (загуби)), сведување на објективна вредност, подточка 7.2 Упатство за пополнување на Извештајот за вредносно усогласување ((нереализирани добивки (загуби)), сведување на објективна вредност, текстот кој се однесува на Извор на средства се менува и гласи:

„Извор на средства - претставува извор на средства од кои се извршени вложувањата, и тоа:

- ВТР се однесува на вложувањата на средствата кои ги покриваат техничките резерви,
- ВМР се однесува на вложувањата на средствата кои ја покриваат математичката резерва,
- ВК се однесува на вложувањата на средствата кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви,
- ИР се однесува на вложувањата на средствата кај кои осигуреникот го презема ризикот и ја покриваат посебната резерва.“

Член 6

Во Прилог 2 Упатство за пополнување на дополнителните финансиски извештаи, по точката 9 ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА се додава нова точка 10 која гласи:

„10. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРА НА АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

10.1 ОПШТИ ОДРЕДБИ

Во Извештајот за Структура на акционерскиот капитал се прикажуваат податоци за структурата на акционерскиот капитал на друштвата за осигурување.

10.2 УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРА НА АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

На хоризонталните позиции се пополнуваат податоци за акционерскиот капитал кои се класифицирани во следниве категории:

1. Странски акционери
 - 1.1. Физички лица
 - 1.2. Нефинансиски правни лица
 - 1.3. Финансиски институции
2. Домашни акционери
 - 2.1. Физички лица
 - 2.2. Нефинансиски правни лица
 - 2.3. Финансиски институции
3. Држава

За секоја поединечна група на акционери се прикажува износот на запишаниот капитал (во илјади денари) и неговото процентуално учество во вкупниот запишан капитал на друштвото (позиција I. Запишан капитал (АОП 086)) од Билансот на состојба.“

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавување со “Службен весник на Република Северна Македонија“ а ќе започне да се применува при изготвување на тримесечните (квартални) дополнителни финансиски извештаи со состојба на 30 јуни 2022 година.

Бр.01-364/1
9 мај 2022 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Крсте Шајноски, с.р.

1(2)

ТсоПЛ: Извештај за трансакции со поврзани лица

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

Опис на позицијата	Број на позицијата	Матично друштво	Ентитети кои имаат заедничка контрола или значително влијание врз друштвото	Подружници	Сестрински подружници во рамки на групата	Придружени ентитети	Заеднички вложувања во кои ентитетите учесник во заедничкото вложување	Клучен раководен кадар	Останати поврзани лица	Вкупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВКУПНО СРЕДСТВА										
I. Побарувања										
1. Побарувања од осигуреници по основ на премија за осигурување	001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Побарувања по основ на премија за ресигурување	003									
4. Побарувања по основ на премија за соосигурување	004									
5. Останати побарувања од работи на соосигурување и ресигурување	005									
6. Побарувања по основ на учество во надомест на штети по основ на соосигурување и ресигурување	006									
7. Побарувања по основ на регрес	007									
8. Останати побарувања од неспоредени работи на осигурување	008									
9. Побарувања по основ на вложувања	009									
9.1. Побарувања по основ на камата	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2. Побарувања по основ на дивиденда	011									
9.3. Побарувања по основ на наемнини	012									
9.4. Останати побарувања по основ на вложувања	013									
10. Останати побарувања	014									
III. Вложувања	015									
1. Дадени депозити	016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Дадени земи	017									
3. Должнички инструменти	018									
4. Соственички инструменти	019									
III. Вовлечена евиденција	020									
1. Гаранции и други облици на емство	021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Харти од вредност и потенцијални харти од вредност	022									
3. Вложувања, потенцијална добивка и други резултати	023									
4. Останати активни ставки	024									
	025									
	026									

Изработил:

Контролирал:

Одобрил:

2(2)

Тсопл: Извештај за трансакции со поврзани лица

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

Опис на позицијата	Број на позицијата	Матично друштво	Ентитети кои имаат заедничка контрола или значително влијание врз друштвото	Подружници	Сестрински подружници во рамки на групата	Придружени ентитети	Заеднички вложувања во кои ентитетот е учесник во заедничкото вложување	Клучен раководен кадар	Останати поврзани лица	Вкупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВКУПНО ОБВРСКИ	027									
I. Обврски	028									
1. Обврски спрема осигуреници по основ на штети, суми на осигурување и други договорени износи	029									
2. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	030									
3. Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премиија за ресигурување	031									
4. Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премиија за соосигурување	032									
5. Останати обврски по основ на работи на соосигурување и ресигурување	033									
6. Обврски спрема друштва за осигурување по основ на учество во надомест на штети и договорени износи од соосигурување	034									
7. Обврски спрема друштва за осигурување по основ на учество во надомест на штети и договорени износи од штети	035									
8. Останати обврски по основ на учество во надомест на штети	036									
9. Обврски по основ на регрес	037									
10. Обврски по основ на финансиски вложувања	038									
10.1. Обврски по основ на камати	039									
10.2. Обврски по основ на дивиденди	040									
10.3. Обврски по основ на земени земаи и кредити	041									
10.4. Останати обврски по основ на вложувања	042									
11. Останати обврски	043									
11.1. Останати обврски	044									
11.2. Останати обврски	045									
II. Гаранции и други облици на емство	046									
2. Харти од вредност и потенцијални харти од вредност	047									
3. Вложувања, потенцијална добивка и други резултати	048									
4. Останати пасивни ставки	049									
ВКУПНО ПРИХОДИ	050									
ВКУПНО РАСХОДИ	050									

Изработил:

Контролирал:

Одобрил:

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

1(1)

**ВК: Извештај за вложувања на средствата кои не ги покриваат
техничките/математичката резерва**

Опис на позицијата	Број на позиција	Износ	% од Капиталот (позиција 028)
1	2	3	4
A. ВКУПНИ ВЛОЖУВАЊА НА СРЕДСТВАТА КОИ НЕ ГИ ПОКРИВААТ ТЕХНИЧКИТЕ/МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА	001	0	0.0%
I. ЗЕМЛИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ (кои служат за вршење на дејност и кои не служат за вршење на дејност)	002		0.0%
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ	003	0	0.0%
II.1. Акции, удели и останати сопственички инструменти во друштва во група - подружници	004		0.0%
II.2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	005		0.0%
II.3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	006		0.0%
II.4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	007		0.0%
II.5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	008		0.0%
II.6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	009		0.0%
II.7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	010		0.0%
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	011	0	0.0%
III.1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	012		0.0%
III.2. Финансиски вложувања расположливи за продажба	013	0	0.0%
1. Должнички хартии од вредност	014		0.0%
2. Акции, удели и останати сопственички инструменти	015		0.0%
3. Акции и удели во инвестициски фондови	016		0.0%
III.3. Финансиски вложувања за тргување	017	0	0.0%
1. Должнички хартии од вредност	018		0.0%
2. Акции, удели и останати сопственички инструменти	019		0.0%
3. Акции и удели во инвестициски фондови	020		0.0%
III.4. Депозити, заеми и останати пласмани	021	0	0.0%
1. Дадени депозити	022		0.0%
2. Заеми обезбедени со хипотека	023		0.0%
3. Останати заеми	024		0.0%
4. Останати пласмани	025		0.0%
III.5. Деривативни финансиски инструменти	026		0.0%
IV. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	027		0.0%
B. КАПИТАЛ (позиција V од образецот за Пресметка на капитал (КС))	028		0.0%

Изработил: _____

Одобрил: _____

Контролирал: _____

(група)
 (назив на друштво)
 (период)
 (тековна година)

САК: Структура на акционерскиот капитал

		Износ во (000) денари	Учество во вкупниот акционерски капитал (%)
		100	200
1. Странски акционери	1	0	#DIV/0!
1.1. Физички лица	11		#DIV/0!
1.2. Нефинансиски правни лица	12		#DIV/0!
1.3. Финансиски институции	13		#DIV/0!
2. Домашни акционери	2	0	#DIV/0!
2.1. Физички лица	21		#DIV/0!
2.2. Нефинансиски правни лица	22		#DIV/0!
2.3. Финансиски институции	23		#DIV/0!
3. Држава	3		#DIV/0!
Вкупен акционерски капитал на друштвото (АОП 086)	0000	0	#DIV/0!